



СПЛОТУВАЊЕ НА МАКЕДО



Македонците далеку од своите родни огништа почнале да формираат свои македонски катчиња, но тука не се застава. Македонците, за своите верски потреби помогнати од МПЦ ги формираа своите Македонски православни црковни општини.

Со самото организирање на МПЦО се наметнала и потребата од формирање на Македонска православна епархија за Европа.

■ Пишува: **Милева ЛАЗОВА**



Оваа година се навршуваат десет години од формирањето на Македонската православна епархија за Европа. Десетгодишниот јубилеј во организација на МПЦО "Св. Кирил и Методиј" беше одбележан во Дортмунд - Германија во присуство на Неговото Високопреосвештенство г. Горазд, како и на голем број делегати и свештеници од подалечните места. Во оваа пригода се одржа архијерејска литургија со сите свештеници кои припаѓаат на таа Епархија, а пре-

останатиот дел од прославата беше исполнет со настапот на фолклорната група на Македонскиот клуб "Гоце Делчев" од Дилзелдорф и учениците од македонското дополнително училиште во Дортмунд.

МПЕ за Европа е регистрирана и пред надлежните граѓански власти во Дортмунд - Германија, а таа регистрација важи за сите земји каде што има регистрирани МПЦО. Можеби во овој изминат десетгодишен период можело и повеќе да се постигне, меѓутоа досега постигнати се и видни резултати. Покрај редовните парохиски свештеници во МПЦО "Св. Наум Охридски" - Малме и "Св. Кирил и Методиј" - Гетеборг поставени се редовни свештеници и во МПЦО "Св.Троица" - Минхен, "Св. Кирил и Методиј" - Дортмунд, "Св. Никола" - Мајнц и "Св. Злата Мегленска" - Загреб, а се прават напори и во другите МПЦО да дојдат редовни свештеници.

тва неограничено во овие земји.

- "Годините си одминуваа, семејства се прошируваа, а со тоа - додава госпоѓа Тосева - и потребите за македонските традиции и обичаи, стануваа сè поголеми во секојдневното живеење. Чувствувајќи ја оваа празнина која во најголемата носталгичност бараше сплотување и заедничко дружење, Македонците почнале да формираат свои македонски катчиња во кои, во почеток се собираа слушајќи македонска народна музика и читајќи весници и книги од татковината, потоа се формираа фолклорни и фудбалски секции, се изборија во своите средини и за настава по македонски јазик. Со овие достигнувања тука не се застава, туку Македонците за своите верски потреби помогнати од мајката Македонска православна црква ги формираа своите македонски православни црковни општини".

во Мајнц - Германија под претседателство на Блаженоупокоениот Архиепископ Охридски и Македонски г.г. Михаил, во присуство на Негово Високопреосвештенство Митрополитот Брегалнички г. Стефан, парохиските свештеници во МПЦО во Европа, претставници скоро од сите МПЦО во Европските земји се одржа првото Епархиско собрание на Македонската православна епархија за Европа. На тоа собрание се донесоа и поважни одлуки за работењето на Епархијата. Веднаш се избра времено тело што ќе ги врши сите работи околу основањето на Европската Епархија".

Од технички причини и ефикасно функционирање на ова тело, за седиште на Европската епархија бил определен градот Дортмунд. Во 1995 година со одлука на САС на МПЦ за надлежен архиереј на Македонската православна епар-

НЦИТЕ ВО ЦРКОВНА ЗАЕДНИЦА

ИСТОРИЈАТ

Македонија е земја од која на различни луѓето биле принудувани да одат во туѓина, на печалба. Некои под притисок на војни и поробувања, други од политички притисок, трети од економски причини ја напуштале родната земја Македонија. Најмногу се одело на далечните континенти - Америка и Австралија, додека западно-европските земји станале популарни по Втората светска војна.

- "Првите Македонци - вели Миланка Тосева, потпретседател на Црковната општина во Дортмунд - почнале да заминуваат во западно-европските земји во 1958 година. Прво во Скандинавија (Шведска, Данска), во седумдесеттите години Германија, Белгија, Швајцарија, Австрија, Франција итн., а веќе во деведесеттите години со распаѓањето на Југославија и осамостојувањето на Македонија наши православни Македонци остануваат да живеат во Словенија, Хрватска и Србија и Црна Гора".

Познавајќи го животот надвор од родната земја, госпоѓа Тосева ги покажува чувствата на православните Македонци кои со заминувањето од своето огниште во туѓина со себе ја носат својата православна вера, јазик, традиции и обичаи. Дојдени на привремена работа како печалбари како што се одело некогаш, за година или две, животот им наложил да го продолжат својот престој со своите семеј-

ПОТРЕБА

Во далечната 1973 година со благослов на Светиот архиерејски синод на МПЦ беа формирани првите МПЦО во Скандинавија (Малме, Гетеборг - Шведска и Копенхаген - Данска). По истиот пример малку подоцна се формираат и во преостанатите Европски земји. Тој процес и по толку години не е затворен.

Со самото организирање на МПЦО се наметнува потребата од формирање на Македонска православна епархија за Европа.

- "Уште во 1988 година - објаснува госпоѓа Тосева - на еден состанок во МПЦО 'Св. Кирил и Методиј' - Гетеборг, во присуство на претставници од МПЦО во Скандинавија се направи обид да се формира заедничко тело кое ќе координира со МПЦО во Европа. Со измените и дополнувањата во Уставот на МПЦ во 1993 - 1994 година Црковно-народниот собор на МПЦ и САС на МПЦ донесе одлука за организирање на МПЕ во Европа. Со тоа оваа Епархија стана една од десетте епархии на МПЦ. За МПЦО во западно-европските земји пред САС на МПЦ беа надлежни од 1967 до 1981 година Митрополитот Американско-Канадски и Австралиски и администратор на Полошко-кумановската епархија г. Кирил, од 1981 до 1988 година Митрополитот Преспанско-Битолски г. Петар, од 1988 - до 1995 година Митрополитот Брегалнички г. Стафан (денеска Архиепископ Охридски и Македонски). Во 1994 година

хија за Европа е поставен Негово Високопреосвештенство Митрополит Европски г. Горазд. Веднаш по поставувањето на надлежниот архиереј во 1996 година било одржано Епархиско Собрание во Дортмунд, на кое се разгледуваше и Предлог-статутот на Македонската епархија за Европа. Откако бил одобрен Стаутот на Епархијата повторно во Дортмунд - Германија биле формирани телата и органите на МПЕ за Европа.

- "Во текот на овој изминат период - објаснува госпоѓа Тосева - се одржани уште две годишни Собранија на МПЕ за Европа, Штутгарт 1998 година и Минхен 2000 година. На тие собранија се донесени повеќе важни одлуки за подобро функционирање на телата и органите на Епархијата, а со тоа и самата Епархија. Во рамките на Епархијата, за Божиќните, Богојавленски и Велигденските празници како и за патроните празници на МПЦО, со благослов на надлежниот архиереј и во соработка со другите епархии на МПЦ таму каде што нема редовен парохиски свештеник, се испраќаат свештеници од Република Македонија. Купена е црква во Дортмунд - Германија, купено е место во Швајцарија и во Шведска за градење на нова црква. Во соработка со другите христијански цркви и надлежни државни органи се обезбедени простории, цркви за извршување на Богослужби скоро во сите земји каде што имаме организиран црковен живот".

ПРОСЛАВЕН
ЛУБИЛЕЈОТ-500 БРОЈА
НА СВЕТСКИОТ НЕДЕЛНИК

Во хотелот "Александар Палас" во Скопје на шести февруари македонскиот светски неделник "Македонско сонце" во присуство на значајни личности од општествено-политичкиот и црковниот живот во државава, го прослави својот јубилеј, 500-от број. Наскоро, овој неделник ќе ја прослави и десетгодишнината од своето постоење.

"Македонско сонце" овие десетина години опстојува благодарение на неговиот основач, господинот Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски, кој од почетокот на излегувањето на неделникот е со него. Од неодамна овој неделник, со новиот раководен тим, директорот Елизабета Димитровска, главниот и одговорен уредник Снежана Клинчарова, како и со господинот Атанасоски, претставува ново "Македонско сонце", кое се издигнува на сè повисоко ниво како со колор страниците, така и со богатите



содржини.

ЕГЗИСТИРАЊЕ

- "И покрај сите потешкотии и пречки, овој неделник успеа да egzистira и ниту еднаш да не изостане. И не само тоа. Неделникот по својот пат успева да расте и да се развива, така што од неодамна го доби и својот нов лик, ново пакување, збогатени содржини и страници на кои се наоѓаат текстови на наши познати имиња. Како што беше и првичната идеја и мото, 'Македонско

сонце' продолжува да ја крои вистинската и најавтентична приказна за Македонија, барајќи ги одговорите во минатото, сегашноста и иднината", изјави госпоѓа Елизабета Димитровска, директор на "Македонско сонце".

- "Овој неделник опстојува на просторите на Македонија и во светот веќе десет години. Неговите страници ги читаат не само Македонци, туку и други наши пријатели. Ако постои некој Македонец којшто се обидува да направи нешто добро за татковината и за државата, за верата, сите ние треба

✙. KIRIL
MI TROPOLIT
NA POLOŠ KO-
KUMANOVSKATA
EPARHIJA

А еститки по повод 500-тиот број на "Македонско сонце" упати и Митрополитот на Полошко-кумановската Епархија, неговото Високопреосвештенство, г. Кирил. Осврнувајќи се на состојбите меѓу Македонската и српската православна црква, тој изјави:

- "Намерите на Српската и на Грчката црква не се да се признае автономноста на Македонската православна црква, туку да нè обезличат, да нè направат аморфна маса, да го поместат столбот на црквата, а потоа да го направат тоа што не може по дипломатски пат. Сакаат да нè симнат од бел коњ на шугаво магаре".

Владиката Кирил повика да се почитува и да се зборува вистината.

- "Државата на сите нам ни е татковина, без оглед на националната припадност. На христијаните црквата им е



DA SE ZBORUVA VI STI NATA

мајковина. Тоа се наши идеали и за нив нема преговори", нагласи г. Кирил.

Зборувајќи за делата на, како што го нарече, братот Џорџ, тој потенцира дека имал можност да престојува на убавата Флорида и да го посети грандиозното дело кое господинот Атанасоски заедно со своето семејство го има создадено, фабриката и неговиот дом.

- "Дај Боже што повеќе македонските мајки и Македонија да раѓаат такви доблесни синови како Џорџ. Ве уверувам дека тогаш за не многу долго време Македонија ќе може да ја претвориме во рајска градина, како што Господ ни ја дарувал, а не како што другите ја расчерчуваат", изјави г. Кирил.



да му помогнеме. Мораме еднаш засекогаш да почнеме да се почитуваме меѓу себе, ако сакаме како нација и вера во иднина да бидеме примени во светските институции. Денес во Македонија имаме многу проблеми, сите ги знаеме, но нив заеднички треба да ги решиме", изјави основачот на "Македонско сонце", господинот Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски, кој при тоа нагласи дека во иднина во овој неделник ќе бидат застапени содржини за бизнисот во кои ќе бидат опфатени не само македонски бизнисмени од државава, туку и пошироко.

Тој објасни дека ќе покрене иницијатива за одржување форум на кој ќе присуствуваат видни македонски бизнисмени од северноамериканскиот континент, од Европа, Австралија, Нов Зеланд, Хонгконг и од други места. Целта е, како што нагласи Атанасоски, "да ги донесеме тука овие бизнисмени за да можат да ѝ помогнат на оваа држава, затоа што таа ни припаѓа подеднакво на сите". Наскоро преку веб-страницата на "Македонско сонце" посветена на бизнисот, македонските производи ќе можат да се видат и надвор од границите на нашата држава.

ПРОФИТАБИЛНОСТ

Главниот и одговорен уредник на "Македонско сонце", госпоѓа Снежана Клинчарова, зборувајќи за новото руво на неделникот изјави:

- "Изминативе два месеца работевме напорно и токму затоа сакам да им се заблагодарам на луѓето во Редакцијата и на нашите надворешни соработници. Можеби ми забележуваа дека притискав навистина многу, но сакав првата фаза од Проектот да ја завршиме онака како што ветивме и тоа се случи на 12 декември. Продажбата на весникот добро ни оди. Тоа нè радува и се надевам дека наскоро така како што ветивме, ќе го направиме весникот профитабилен, за да да му овозможиме на господинот Атанасоски своите средства да ги вложува на други места и на тој начин да ѝ помогне на Македонија. Значи, работа, работа и само работа. Мојам да им ветам на моите соработници во Редакцијата дека и натаму ќе имаат многу работа, а на читателите да им ветам подобар и поубав неделник".

По повод јубилејот 500 броја на "Македонско сонце" пристигнаа многу телеграми и честитки, а дел од нив беа прочитани на самата прослава. Во телеграмата на Македонскиот светски младински конгрес се вели:

- "Ви испраќаме срдечни честитки по повод јубилејот на единствениот македонски светски неделник 'Македонско сонце' кој со новиот имиџ го оправдува епитетот светски".

Од името на Сојузот на Македонците со исламска религија, на присутните во "Александар Палас" им се обрати Исмаил Бојда кој честитајќи му го јубилејот на овој неделник, потенцираше:

- "Ова е независно, самостојно суверено 'Македонско сонце' и такво нека остане".

По повод 105 годишнината од основањето на Светскиот македонски конгрес (12 јануари 1899 година во Женева, Швајцарија) почесната титула "Македонски сенатор" во свечена церемонија му беше предадена на господин Роберт Бадентер, една од најзначајните личности за македонската суверена држава по чие име Европската унија во 1997 година ја создаде Арбитражната комисија, подоцна наречена и Бадентерова комисија.

Во салата Cezanne во ексклузивниот Hotel du Louvre во 21 часот низ звуците на химната на Европа Freude Schöner Götterfunken од Лудвиг ван Бетовен во изведба на Ема Абаџиева (обоа) и Мари Шмит (виолончело) свечената церемонија на предавањето на почесната титула и орденот ја изврши претседателот на Македонскиот Сенат и амбасадор во Париз, Неговата екселенција, господин Јордан Плевнеш, заедно со шефот на мисијата на Светскиот



ГЕМИЦИИТЕ ВО ПАРИЗ

Истата вечер во најстариот и најпознат ресторан Le Procope во латинскиот кварт на Париз на улица "rue de la Ancienne Comédie" бр. 13, Светскиот македонски конгрес откри спомен-обележје за македонските идеалисти, членови на Гемицискиот кружок кои биле редовни гости во овој ресторан во раниот почеток на 20 век, односно во текот на 1902 година. Во овој ресторан се среќавале Борис Сарафов (1872 - 1907), Јордан Поп-Јорданов - Орцето (1881 - 1903), Павел Шатев (1882 - 1951) и Константин Кирков (1882 - 1903). За личноста и делото на Гемициите беседа одржа Неговата екселенција, амбасадорот Јордан Плевнеш, а Светскиот македонски конгрес приреди свечена вечера.

Инаку, ресторанот Le Procope е основан во 1686 година од Франческо Прокопио де Колтели од Палермо (Сицилија). Ресторанот во својата историја претставува собиралиште на најголемите умови на Франција како што се Волтер, Русо, Бомаршез, Балзак, Верлен, Иго, Анатол

Франс, Дидеро, Бенжамин Франклин, Робеспјер, Милиер, Наполеон Бонапарта и други.

Во ресторанот поставена е рамка со фотографии на Гемициите и следниот текст, покрај на македонски, фигурира и на француски и на англиски јазик.



"На ова место во раниот почеток на XX век престојувале група македонски идеалисти - борци за праведен општествен поредок и демократија на Балканот и остварување на независна македонска држава како цивилизациска потреба за обединета Европа".

